

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Врз основа на член 383, 521 став 3 и член 536 од Законот за трговските друштва и член 20, 29, 80 и 81 од Статутот на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало-Тетово, со седиште на ул. Илинденска бр. 18-а, Тетово, ЕМБС 4057783 и ЕДБ 4028974115871 – пречистен текст на Статутот заведен во Друштвото под број 0101-453/1 од 15.09.2021 година, како и во согласност со одредбите од Планот за поделба на друштвото усвоен со одлука на управниот одбор за усвојување на план за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво од ден 08.02.2022 година, заведена во друштвото под архивски број 0202-43/1 од 08.02.2022 година и изготвен во форма на нотарски акт број ОДУ 57/2022 од ден 18.02.2022 година на нотар Нита Џафери-Исени од Тетово, Собранието на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, на седницата одржана на ден 10.06.2022 година во Тетово, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За утврдување на Листа на акционери кои ќе стекнат удели во новооснованото Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово

Член 1

СЕ УТВРДУВА Листа на акционери кои ќе стекнат удели во новооснованото Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово, со седиште на ул. „Илинденска“ бр. 18-б - Тетово, како друштво кое настанува со поделбата на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво.

Листата е дадена во Прилог 1 кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

Член 2

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Од страна на надзорниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, донесена е одлука број 0203-35/1 од ден 04.02.2022 година, со која е дадено претходно одобрение и е задолжен управниот одбор на друштвото да пристапи кон преземање на дејствија за поделба на друштвото со издвојување со основање на ново трговско друштво, како и да донесе соодветен План за поделба.

Од страна на управниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, донесена е одлука за усвојување на план за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво од ден 08.02.2022 година, заведена во друштвото под архивски број 0202-43/1 од 08.02.2022 година. Воедно, изготвен е План за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво во форма на нотарски акт број ОДУ 57/2022 од ден 18.02.2022 година на нотар Нита Џафери-Исени од Тетово.

Согласно член 16 и 17 од Планот за поделба, акционерите на друштвото во рамките на постапакта за поделба имаа право и можност да се произнесат:

- Дека за сите или дел од своите акции ќе преземат удел во новооснованото друштво, и по потреба, разлика во пари чијшто износ не може да надмине 10% од номиналниот износ на примените удели;
- Дека не сакаат за нивните акции да преземат удел во новооснованото друштво, и бараат од ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово да им ги откупи нивните акции според понудената цена утврдена во овој План за поделба.

Акционерите кои не се произнеле на еден од начините наведени погоре се смета дека остануваат акционери во ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово.

Во согласност со одредбите од член 16-20 од Планот за поделба, само еден акционер на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово се има произнесено дека за своите 16359 акции ќе преземе удел во новооснованото друштво кое настанува со реализацијата на Планот за поделба.

Со оглед на горенаведеното, Собранието на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово ја утврди Листата на акционери кои ќе стекнат удели во новооснованото Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово, како друштво кое настанува со поделбата на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво, како што е наведено во диспозитивот.

Собрание на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово

Претседавач:

Прилог 1 - Листа на акционери кои ќе стекнат удели во новооснованото Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово, како друштво кое настанува со поделбата на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво

Ред. Бр.	Име и презиме на акционерот кој презема удел во новооснованото друштво	Адреса на акционерот кој презема удел во новооснованото друштво	ЕМБГ на акционерот кој презема удел	Број на акции за кои се стекнува удел	Номинална вредност на уделот во новооснованото друштво	Процентуално учество во основната главнина на КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово
1	ХАРУН ТХАЧИ	ул. Бане Стефаноски бр. 15 - Тетово	1112968470031	16359	869.808 евра	100%